

Врз основа на член 163 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018) и член 53 став 2 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411, 5 ноември 2018 година), и Одлуката на Наставно-научниот совет на ФЗНХ (бр. 02-534/6 од 1.11.2019 год.), деканот на **Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**, распишува

ИНТЕРЕН ОГЛАС

за избор на демонстратори за академската 2019/2020 година

За академската 2019/2020 година се распишува оглас за избор на **4** демонстратори, како помошници во наставно-образованиот процес на прв циклус студии и тоа:

1. Еден демонстратор во научна област Ботаника, на предметните програми:

- **Ботаника** - фонд часови (3+2+2) на студиските програми (ае, аб, еко, п, олв, хорти, пзп, фито, кбх);
- **Физиологија на растенија** - фонд часови (3+2+2) на студиските програми (п, фито, хорти, еко, кбх, олв);
- **Самоникнати хранливи и отровни растенија** - фонд часови (3+2+2) на студиската програма (хорти), и на студиските програми (п, кбх).

2. Еден демонстратор на група предметни програми во научните области (говедарство, свињарство, живинарство, овчарство), кои се изведуваат на сите студиски програми на прв циклус студии.

3. Еден демонстратор во научна област: Биохемија, на предметните програми:

- **Биохемија** - фонд на часови (3+2+2) на студиска програма (пзп, ае, аб, еко, п, олв, хор, фито);
- **ГМО** - фонд на часови (3+2) на студиски програми (пзп, аб, кбх, фито, пзп);
- **Молекуларна биологија на животинска клетка** - фонд на часови (3+2) на студиски програми (пзп, аб)

4. Еден демонстратор на група предметни програми во научните области: (индустриски култури, житни култури, крмни растенија), кои се изведуваат на сите студиски програми на прв циклус студии.

Критериуми за избор во демонстратор

Кандидатите треба да ги исполнуваат критериуми предвидени во Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018) и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година).

За точката 1

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии на ФЗНХ во соодветна област, студиска програма Квалитет и безбедност - Етноботаника, или на друга соодветна или сродна студиска програма.

За точката 2

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии на ФЗНХ во соодветната област, студиска програма Анимална биотехнологија – говедарство, свињарство, живинарство или овчарство, или на друга соодветна или сродна студиска програма.

За точката 3

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии на ФЗНХ во соодветната област – Биохемија, студиска програма КБХ или на друга соодветна или сродна студиска програма.

За точката 4

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии на ФЗНХ во соодветната област Растителна биотехнологија – индустриски култури, или на друга соодветна или сродна студиска програма.

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

- Пријава за позицијата на која аплицираат со јасно наведен број на позицијата (кандидатот има право да конкурира само на една позиција) согласно Интерниот оглас;
- Доказ (потврда за редовно запишан семестар) дека се студенти на втор циклус (магистерски) или трет циклус на студии (докторски студии) на соодветна област / студиска програма;
- Уверение за предвидени и положени испити (со оценки за положените испити), доколку кандидатот има положени испити;
- Доказ за завршен прв циклус студии според ЕКТС и освоени најмалку 240 кредити со просечна оценка за завршени студии (минимум 8,0) – Уверение за завршени прв циклус студии;
- Кратка биографија (активности во периодот на студирање, контакт тел./ e-mail);
- Потврда за активно познавање на македонски јазик, доколку студиите ги имаат завршено на некој друг јазик.

Факултетот го задржува правото да не ги ангажира избраните демонстратори, доколку во летниот семестар нема доволен фонд на часови, односно предмети.

Демонстраторите се избираат за ангажман во академската 2019/2020 година, по што кандидатите имаат право за повторна апликација.

Документите се доставуваат на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 3 – Скопје, во рок од 5 дена од денот на објавувањето на Интерниот оглас, односно од 5.11.2019 година.

Интерниот Оглас е објавен на веб страната на факултетот www.fznh.ukim.edu.mk

ЛЕГЕНДА НА КРАТЕНКИ	
АЕ	АГРОЕКОНОМИКА
АБ	АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
ЕКО	ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
П	ПОЛЕДЕЛСТВО
ОЛВ	ОВОШТАРСТВО, ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
ХОРТИ	ХОРТИКУЛТУРА
ПЗП	ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
ФИТО	ФИТОМЕДИЦИНА
КБХ	КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА